

Комисијата за заштита на конкуренцијата врз основа на член 28 и член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 145/10, 136/11, 41/2014, 53/16 и 83/18), а постапувајќи по известувањето за концентрација поднесено од АТС ГРОУП ДООЕЛ Скопје, со регистрирано седиште на ул.1550 бр.17, Индустриска зона Визбегово, 1000 Скопје, доставено преку адвокат Александра Гавриловска од Скопје, на седницата одржана на ден 04.11.2020 година, го донесе следното

РЕШЕНИЕ

1. Се утврдува дека концентрација со која АТС ГРОУП ДООЕЛ Скопје, со регистрирано седиште на ул.1550 бр.17, Индустриска зона Визбегово, 1000 Скопје, стекнува директна контрола над Друштвото за производство, трговија и услуги СУМБРО ТРЕЈД ДООЕЛ, Самоков, Македонски Брод, со регистрирано седиште во Самоков, Македонски Брод, преку купување на удел, иако потпаѓа под одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата нема да има за последица значително спречување, ограничување или нарушување на ефективната конкуренција на пазарот или на негов суштински дел, особено како резултат на создавање или зајакнување на доминантната позиција на учесниците и **е во согласност со одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата во смисла на член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата.**

2. Се задолжува подносителот на известувањето за концентрација да плати административна такса за известување за концентрација во износ од 6.000,00 ден. и за решението во износ од 30.000,00 ден., по тарифен број 34 од Законот за административни такси („Службен весник на Република Македонија“ бр.17/93, 20/96, 7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04, 95/05, 7/06, 70/06, 92/07, 88/08, 130/08, 6/10, 145/10, 17/11) на сметка на Буџетот на Република Северна Македонија бр. 100000000063095, уплатна сметка 840...03161, приходна шифра и програма 72231300.

3. Тужбата за поведување на управен спор не го одлага извршувањето на решението.

Образложение

Согласно член 15 од Законот за заштита на конкуренцијата, на ден 05.10.2020 година а дополнето на 09.10.2020 година, до Комисијата за заштита на конкуренцијата (во понатамошниот текст: Комисија) беше доставено известување за концентрација од страна на АТС ГРОУП ДООЕЛ Скопје, со регистрирано седиште на ул.1550 бр.17, Индустриска зона Визбегово, 1000 Скопје, со која АТС ГРОУП ДООЕЛ Скопје, стекнува директна контрола над Друштвото за производство, трговија и услуги СУМБРО ТРЕЈД ДООЕЛ, Самоков, Македонски Брод, со регистрирано седиште во Самоков, Македонски Брод, преку купување на удел во висина од 100 % од основната главнина.

Комисијата започна со испитување на Известувањето со денот на неговиот прием и врз основа на податоците доставени во Известувањето за концентрација, дополната и прилозите кон истото, го утврди следното:

Друштвото за производство и трговија АТС ГРОУП ДООЕЛ Скопје, е регистрирано со предмет на работење останато производство, неспомнато на друго место. Активностите на АТС ГРОУП ДООЕЛ Скопје вклучуваат производство и продажба на заштитна опрема наменети за војската и полицијата. АТС ГРОУП ДООЕЛ Скопје врши продажба и извоз на готови производи од сопствено производство, на странски пазари: Катар, Блиски Исток, Европа. Производите ги продава и дистрибуира на пазарите преку сопствена продажна и дистрибутивна мрежа.

АТС ГРОУП ДООЕЛ Скопје има 100% удел во основната главнина на АТС ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ Скопје, со регистрирано седиште на ул.1550 бр.17, Индустриска зона Визбегово, 1000 Скопје и предмет на работење: производство на алатни машини за обработка на метал. Активностите на АТС ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ Скопје вклучуваат производство и продажба на машини за обработка на метал. АТС ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ Скопје, врши продажба на целокупното количество готови производи од сопствено производство, на пазарот на Република Северна Македонија, преку сопствена продажна и дистрибутивна мрежа, и тоа продажбата ја врши исклучиво на АТС ГРОУП ДООЕЛ Скопје, како негов единствен содружник и основач.

Друштвото за производство, трговија и услуги СУМБРО ТРЕЈД ДООЕЛ, Самоков, Македонски Брод, е регистрирано со предмет на работење: ковање, пресување, штанцување и валање на метали; металургија на прав. Неговите активности вклучуваат производство и промет на експлозивни и опасни материи, оружје, муниција и делови за оружје, вооружување и воена опрема. СУМБРО ТРЕЈД ДООЕЛ Самоков, Македонски Брод врши продажба и извоз на готови производи од сопствено производство, на странски пазари во Косово и Словачка, преку договорена продажна и дистрибутивна мрежа, а на пазарот на Република Северна Македонија врши продажба само на мал, незначител дел од околу 200 готови производи од вкупното годишно количество готови производи од 20 милиони (20.000.000), и тоа за продажба и користење на субјекти кои имаат потребни дозволи за продажба и користење, а кои подлежат на лиценци издадени од страна на Министерство за внатрешни работи на РСМ и служат исклучиво за намената за која е издадена дозволата.

Комисијата утврди дека пријавената концентрација потпаѓа под одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата, бидејќи ги исполнува условите од член 12 став (1) точка 2) и од член 14 став (1) точка 1 и 2 од Законот за заштита на конкуренцијата.

Комисијата, имајќи ги предвид критериумите од член 17 став (2), став (3) и став (4) од Законот за заштита на конкуренцијата и точка б б) од *Насоките за уврдување на случаите во кои при оценка на концентрациите Комисијата за заштита на конкуренцијата вообичаено ќе утврди дека истите се во согласност со Законот за заштита на конкуренцијата*, оцени дека пријавената концентрација, иако потпаѓа под одредбите од Законот за заштита на конкуренцијата, е во согласност со истиот бидејќи нема да има за последица значително спречување, ограничување

или нарушување на ефективната конкуренција на пазарот или на негов суштински дел, особено како резултат на создавање или зајакнување на доминатната позиција на учесниците.

Имајќи ја предвид ваквата оценка на концентрацијата, Комисијата одлучи како во диспозитивот на ова Решение, согласно член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата.

Согласно член 53 став (2) од Законот за заштита на конкуренцијата тужбата не го одлага извршувањето на решението.

Правна поука: Против ова решение може да се поднесе тужба за поведување на управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.

**КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА КОНКУРЕНЦИЈАТА
ПРЕТСЕДАТЕЛ**

Проф.Д-р Владимир Наумовски